



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-  
кат на адреса: „Службен весник на  
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ  
Понеделник, 21 декември 1953  
Број 40

Претплата за 1953 год. изнесува  
600 дин. Овој број чини 20 динари.  
Чековна сметка број 801-Т-166.

148

На основа точка 5 и 6 од Општото упатство за здобивање стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52) го донесува следното

## УПАТСТВО

### ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СТРУЧНА СПРЕМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ ЗА КВАЛИФИКОВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИКОВАНИ ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

#### I.

#### Општи одредби

1) Прописите на ова упатство се однесуваат за возачи на моторни возила кои здобиваат стручна спрема на квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила во друмскиот сообраќај. Оваа спрема можат да ја здобијат само оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторни возила им е редовно занимање (возачи професионалци).

2) Стручна спрема на полуквалификуван возач се признава на оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторни возила им е редовно занимање и кои биле разврстани во звање на приучен возач.

Стручна спрема на полуквалификуван возач може да се признае и на оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторно возило не им е редовно занимање (возачи аматери) и кои не биле запослени во претпријатија, установи, надлештва и други стопански и општествени организации, а на начин утврден во став 3 од оваа точка.

Одлука за признавање стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила донесува управниот одбор на претпријатието према одредбите од точка 2 од Општото упатство за здобивање на стручна спрема на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/52). За лица запослени во државни надлештва, установи, други стопански и општествени организации таква одлука донесува секретаријатот за комунални работи односно секретаријатот за стопанство на надлежниот одбор на околицата (градот) од-

носно (градската општина), на основа мислењето на посебна испитна комисија, која ја формира поменатиот секретаријат, а која има за задача да ја провери стручноста на такви лица и да даде мнение односно предлог за признавање стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила. За признавањето стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила секретаријатот за комунални работи односно секретаријатот за стопанство му издава на лицето уверение.

Лицето кое бара да му се признае стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила должно е, да поднесе молба до управниот одбор на претпријатието односно до секретаријатот за комунални работи (секретаријат за стопанство на надлежниот одбор на околицата, градот односно градската општина). Со молбата лицето поднесува потврда од претпријатието, односно надлештвото, установата, стопанската, односно општествената организација, со која ќе докаже дека со практична работа стекнал условија и здобил знаење за признавање стручна спрема на полуквалификуван возач на моторни возила.

3) Стручна спрема на квалификуван возач се признава на оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторно возило им е редовно занимање и кои се разврстани во звање изучен возач, самостоен возач и возач специјалист.

4) Стручна спрема на квалификуван возач на моторно возило може да здобие возач кој провел како полуквалификуван возач најмалку две години работејќи на сите основни работи околу возењето на моторно возило односно кој провел 5 години во својство неквалификуван работник со тоа, за тоа време повремено да работел на одржување или на оправки на моторни возила под услов да положи стручен испит за квалификуван возач поетвиден со ова упатство.

Неквалификувани работници можат да го користат правото од претходниот став најдоцна до 31.XII.1953 година.

Стручна спрема на квалификуван возач на моторно возило може да здобие возач на моторно возило кој ова звање го е добил во Југословенската народна армија во текот на служењето на воениот рок, доколку во Југословенската народна армија е провел две

години на работи на возење моторно возило и ако положи стручен испит за квалификуван возач предвиден со ова упатство.

Стручна спрема на квалификуван возач на моторно возило може да здобие и работник кој работел како квалификуван автомеханичар и квалификуван автоелектричар најмалку две години во авторемонтна работилница и на оправки на моторни возила ако положи стручен испит за квалификуван возач предвиден со ова упатство.

Стручна спрема на квалификуван возач можат да здобијат и оние возачи на моторни возила на кои возењето на моторно возило не им било редовно занимање (возачи аматери) и кои не биле запослени во претпријатија, установи, надлештва и други стопански и општествени организации, доколку сакаат да се занимаваат со возење на моторни возила како редовно занимање, под услов претходно да имаат проведено најмалку две години како возачи на моторни возила од односната категорија и да положиле стручен испит за квалификуван возач предвиден со ова упатство.

5) Стручна спрема на висококвалификуван возач се признава на оние возачи на моторно возило на кои што возењето на моторно возило им е редовно занимање и кои се разврстени во звања виши специјалист и возач мајстор.

6) Стручна спрема висококвалификуван возач можат да здобијат возачи на моторни возила на кои возењето на моторни возила им е редовно занимање доколку како квалификувани возачи на моторни возила провеле најмалку 7 години и под услов да положат стручен испит за висококвалификуван возач предвиден со ова упатство.

## II.

### Испитна комисија

7) Стручни испити за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила се полагаат пред испитни комисиии кои ги образуваат:

а) Народниот одбор за град Скопје за: градот Скопје и околиците Скопска, Кумановска (со град Куманово), Кривопаланечка, Тетовска (со град Тетово), Гостиварска и Титоввешка (со град Титов Велес),

б) Народниот одбор на градската општина на град Штип за: околиците Овчеполска (со град Штип), Кочанска, Малешевска, Струмичка (со град Струмица), Гевгелиска и Тиквешка; и

в) Народниот одбор на градската општина на град Битола за: околиците Битолска (со град Битола), Прилепска (со град Прилеп), Преспанска, Охридска (со град Охрид), Дебарска и Кичевска.

Испитните комисиии се образуваат првенствено при школите за возачи на моторни возила доколку такви постојат во седиштата

на народните одбори поменати во претходниот став.

Решение за образување на испитна комисија и именување на членови донесува надлежниот совет на народниот одбор.

Испитната комисија ја сочинуваат претседател; два до четири члена кои се истовремено и испитувачи. На претседателот и членовите на комисијата им се одредуваат заменици. Во испитната комисија обавезно влезуваат и тоа: за испитување на општо образователни предмети преподавател на средна или на рамна стручна школа, а за испитување на стручни предмети техничар за експлоатација на друмскиот сообраќај и еден машински инженер или техничар од ремонтен смер, стручњак по техниката на управување со моторни возила.

## III.

### Поднесување на молба за полагање на испити

8) За полагање на стручен испит за квалификуван односно висококвалификуван возач кандидатот поднесува писмена молба преку своето претпријатие, надлештво или установа до испитната комисија што е надлежна за теоријата во која се наоѓа стопанската организација, надлештвото односно установата во која е запослен односно до самата испитна комисија надлежна по местото на живеење на кандидатот, доколку во времето на поднесувањето на молбата не е во работен однос.

Во молбата кандидатот треба да наведе: фамилијарно, татково и родено име, дата и место на раѓањето, народност, државјанство, пребивалиште, дали сака да полага испит за квалификуван или висококвалификуван возач и дали овие испити веќе ги полагал, кога и кај која испитна комисија.

Со молбата за полагање на стручен испит кандидатот е должен да поднесе:

а) за полагање на стручен испит за квалификуван возач:

— оверен препис од решението за признавање на стручна спрема на полуквалификуван возач или еден од следните документи:

— потврда дека како полуквалификуван возач е провеле најмалку две години,

— потврда дека како квалификуван автомеханичар или автоелектричар работел на оправки на моторни возила најмалку две години,

— потврда дека како неквалификуван работник повремено работел на одржување или оправки на моторни возила најмалку 5 години;

б) За полагање на стручен испит за висококвалификуван возач:

— оверен препис од свидетелството за положен стручен испит на квалификуван возач и

— потврда дека како квалификуван возач провел најмалку 7 години;

в) Кандидати за полагање на стручен испит на квалификуван возач кој звањето возач го здобиле во Југословенската народна армија:

— оригинална возачка исправа издадена од надлежниот орган на Југословенската народна армија и

— потврда дека во Југословенската народна армија провел најмалку две години како возач на моторно возило.

#### IV.

##### Испитување на кандидатот

9) Испитот за квалификуван возач на моторни возила се состои од теоретски и практичен дел на испитот. На теоретскиот дел кандидатот полага испит од општообразователни и стручни предмети пропишани со испитниот програм.

10) Испитот за висококвалификуван возач на моторни возила се состои од практичен и теоретски дел на испитот.

Кандидати кои на испитот за квалификуван возач на моторно возило полагале општи и стручни предмети можат да бидат ослободени од теоретскиот дел на испитот.

11) Испитите се полагаат по посебен програм што дополнително ќе се пропише, а кој е составен дел од ова упатство.

12) Кандидатот кој при полагањето на испитот не положи два општообразователни и еден стручен предмет или два стручни предмети се упатува на повторно полагање на целиот испит.

Испитот може да се повтори во рокот што ќе го одреди испитната комисија, а кој не може да биде пократок од три месеци од денот на полагањето на испитот. Кандидатот кој не положи два општообразователни или еден општообразователен и еден стручен предмет односно еден стручен предмет се упатува на полагање на поправен испит од тие предмети, а во рок што ќе го одреди испитната комисија. Овој рок не може да биде пократок од два нити подолг од 6 месеци. Кандидатот кој во рок од 6 месеци не положи поправен испит должен е повторно да го полага целиот испит.

13) За полагање на стручен испит секој кандидат е должен сам да се погрижи за возило на кое ќе полага испит од практично возење.

14) За испитот на секој кандидат испитната комисија води записник во кој обавезно се внесува: дата на полагањето на испитот, имињата на членовите од испитната комисија, име на кандидатот кој полага испит, име на органот кој ја образувал испитната комисија, назначение дали се полага испитот за квалификуван или висококвали-

фикуван возач, прашања што се поставени на кандидатот од испитните предмети и оценка на комисијата дали кандидатот испитот го положил или не.

Записникот за полагање на испитот го потпишуваат сите членови на испитната комисија. Записникот се заведува во деловоден протокол и се чува во архивата на народниот одбор кој ја образувал испитната комисија.

15) Испитната комисија му издава на кандидатот кој го положил испитот за квалификуван возач свидетелство, а на кандидатот кој го положил испитот за висококвалификуван возач диплома.

#### V.

##### Завршни одредби

16) На работникот кога полага испит за квалификуван и висококвалификуван работник во местото на постојаното запослување, за време на полагањето на испитот му припаѓа накнада на заработувачката што ја имал во претпријатието во кое е запослен и тоа во големина предвидена во тарифниот правилник на претпријатието.

На работникот кога полага стручен испит за квалификуван и висококвалификуван работник надвор од местото на постојаното запослување, му се надокнадуваат патните и дневните трошкови по постоеките прописи односно тарифниот правилник. Доколку таков работник има фамилија на издршка му припаѓа и накнада на заработувачката за односните денови во големина на износот предвиден во тарифниот правилник. Накнадата по оваа точка паѓа на терет на претпријатието во кое е работникот запослен.

Накладата на заработувачката и патните и дневните трошкови на работникот му припаѓаат само кога испитот го полага по прв пат. При повторно полагање на испитот ова накнада не му припаѓа на работникот.

Исто така, оваа накнада не му припаѓа на работникот кога одустане или без оправдани причини го прекине полагањето на испитот или го напушти испитот.

17) Ова упатство влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 21406

3.XII.1953 година

Скопје

Државен секретар  
за работи на стопанството,  
В. Горгов, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Марика Попова, по татко Хаџи Арсова, од гр. Скопје, подаде тужба за развод на бракот против мажот и Костадин Кочо Попов, со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај Судот по службена должност ќе му одреди застапник од редот на адвокатите во Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 870/53

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Менка Илиева Миновска, од Битола, ул. „Блаже Рогозинарот“ бр. 90, поднесе тужба за развод на бракот против Илија Миновски, од с. Буф-Грција, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Илија е со непознато местожителство и непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај Судот по званична должност му го одредува за застапник Јован Костов, адвокат од Битола, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 451/53

### РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8513 од 12-XI-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 58, рег. бр. 38, претпријатието под фирма: Овчарско стопанство „1 мај“, со седиште во Штип.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8077 од 15-X-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: одгледување на јагниња и производство на волна и млечни производи.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Фарисов Салиев Фарис, во границите на овластувањето.

Бр. 8513/53 од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија. (260)

### ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Со решение на Народниот одбор на Скопска околија бр. 7695 од 10-X-1953 година е сменета Фирмата на Претпријатието за занатски услуги „Комбинат“ со седиште во с. Мадари, и во иднина истото ќе се води под фирма: Услужно земјоделско машинско претпријатие (УЗЕМП) — село Мадари — Скопско.

Од Советот за стопанство на НО на Скопска околија, бр. 7695 од 10-X-1953 година. (252)

На основа решението на Државниот секретаријат за работи на буџетот и државната администрација на НРМ, бр. 3875 од 12-IX-1953 година Земјоделското учебно стопанство „Лисенко“, со седиште во с. Трубареве—Скопско, се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Извршниот совет на НРМ бр. 63 од 15-VI-1953 година е постанало установа со самостојно финансирање.

Бр. 3875/53 од Државниот секретаријат за работи на буџетот и државната администрација — на НРМ.

### РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 7770 од 18-XI-1953 година Селанската работна задруга „Единство“, со седиште во с. Селокучки, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Народниот одбор на Дебарска околија престана да работи.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија, бр. 7770 од 18-XI-1953 година. (203)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Дебарска околија бр. 7769 од 18-XI-1953 година Селанската работна задруга „Балкан“, со седиште во с. Коњари, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Народниот одбор на Дебарска околија престана да работи.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија, бр. 7769/53 г. (204)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Кочанска околија на страна 72, рег. бр. 72 е запишана Селанската работна задруга „Напредок“, со седиште во с. Бане.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 4-X-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и потпишуваат претседателот Методи Донеv и членовите Мите Георгиев и Тодор Манасиев.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 9104 од 19-XI-1953 година. (205)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Градската општина-Титов Велес на страна 1, рег. бр. 1, е запишана Кондурациската задруга „Слога“, со седиште во Титов Велес.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 23-X-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и потпишуваат претседателот Никола Гошев Механџиев и членот Владо Јорданов.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина Титов Велес, бр. 14129 од 24-XI-1953 година. (206)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Кочанска околија на страна 3, рег. бр. 2 е запишана Општата земјоделска задруга „Илинден“, со седиште во с. Пробиштип-Кочанско.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 16-VIII-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и потпишуваат претседателот Александар Донов Трајков и членот Сајко Гаврилов Андонов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 9588 од 19-XI-1953 година. (207)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 36, рег. бр. 36 е запишана Општата земјоделска задруга „Лазо Которски“ со седиште во с. Бистрица.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 29-IX-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја застапува, и потпишува претседателот Спирос Кавалинов.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 17400 од 17-XI-1953 година. (208)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 16764 од 3-XI-1953 година Набавно-продајната задруга „Слога“, со седиште во с. Велушина, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 16764/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (209)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 16015 од 23-X-1953 година Селанската работна задруга „Маршал Тито“, со седиште во с. Лопатица, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 16015/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (210)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Стиф Наумов“, со седиште во с. Логоварди-Битолско, претседателот Поповски Миле и членот Тикваровски Алексо се назначени за потписници на Задругата и од 5-XI-1953 година имаат право да ја потпишуваат Задругата.

Со истото решение разрешен е од должност досегашниот потписник Димко Јовановски и од 5-XI-1953 година му престанува правото да ја потпишува Задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 16875 од 5-XI-1953 година. (216)

Со решение на Управниот одбор на Општата земјоделска задруга „Единство“ со седиште во с. Цапари, Лаковски Миле и Илиевски Александар се назначени за потписници на Задругата и од 23-X-1953 година имаат право да ја потпишуваат Задругата.

Со истото решение разрешени се од должност досегашните потписници Димко Вутичевски и Митре Лаковски, и од 23-X-1953 година им престанува правото да ја потпишуваат Задругата.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 15988 од 14-XI-1953 година. (217)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 17166 од 14-XI-1953 година Селанската работна задруга „Лазар Колишевски“, со седиште во с. Рапеш, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 17166/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (218)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 16761 од 3-XI-1953 година Селанската работна задруга „Караорман“, со седиште во с. Граиште, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 16761/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (219)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11807 од 3-X-1953 година Селанската работна задруга „Љубо Јошевски“, со седиште во с. Прибилци, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 11807/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија.

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11876 од 16-XI-1953 година Селанската работна задруга „Најдо Вељанов“, со седиште во с. Ракитница, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решение на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 11876/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (221)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 17459 од 15-XI-1953 година Селанската работна задруга „Г. Апостолски“, со седиште во с. Лажец, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 17459/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (211)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 17457 од 19-XI-1953 година Селанската работна задруга „Нова Македонија“, со седиште во с. Добрушево, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 17457/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (212)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 17458 од 19-XI-1953 година Селанската работна задруга „Методи Јолевски“, со седиште во с. Драгош, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 17458/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (213)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 176, рег. бр. 76 е запишана Општата земјоделска задруга „Слога“, со седиште во с. Рашеш.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 8-VII-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и потпишуваат управителот Недан Стојковски и магационерот Трајан Трпковски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 17165 од 12-XI-1953 година. (214)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 34, рег. бр. 34 е запишана Општата земјоделска задруга „Госце Делчев“, со седиште во с. Лопатица.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 31-VII-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја застапуваат, претставуваат и потпишуваат претседателот Илија Дамевски и членот Крсте Танчевски.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, 16012 од 23-X-1953 година. (215)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11862 од 16-XI-1953 година Селанската работна задруга „Борис Јолевски“, со седиште во с. Вардино, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 11862/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (222)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 14564 од 23-X-1953 година Набавно продајната задруга „Гоце Делчев“, со седиште во с. Лопатица, се брише од регистарот на задружните организа-

ции, бидејќи со решението на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 14564/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (223)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 11684 од 3-X-1953 година Селанската работна задруга „Даме Груев“, со седиште во с. Стругово, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на Собранието на задругата, Задругата е ставена во ликвидација.

Бр. 11684/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (224)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Битолска околија на страна 72, рег. бр. 72 е запишана Општата земјоделска задруга „Лазар Колишевски“, со седиште во Брагиндол.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 3-VII-1953 година. Предмет на работата на задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат управникот Васил Грозданов и магационерот Стефан Стојчев.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 12487 од 17-IX-1953 година. (181)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 1456 од 22-IX-1953 година Селанската работна задруга „Стив Наумов“, со седиште во с. Логоварди — Битолско, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на задругата, задругата е ставена во ликвидација.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 14564 од 24-IX-1953 година. (182)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 14370 од 16-IX-1953 година Селанската работна задруга „Ставре Чамуровски“, со седиште во с. Кукуречани — Битолско, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на задругата, задругата е ставена во ликвидација.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 14370 од 24-IX-1953 година. (183)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 12807 од 18-VIII-1953 година Набавно продајната задруга „Тодор Ангелов“, со седиште во с. Ротино — Битолско, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на задругата, задругата е ставена во ликвидација.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 12807 од 24-IX-1953 година. (184)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 12808 од 18-VIII-1953 година Селанската работна задру-

га „Цветко Узунов“, со седиште во с. Ротино — Битолско, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на задругата, задругата е ставена во ликвидација.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 12808 од 24-[X]-1953 година.

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 14536 од 18-[X]-1953 година Селанската работна задруга „Танас Лозанов“, со седиште во с. Рамна — Битолско, се брише од регистарот на задружните организации, бидејќи со решението на задругата, задругата е ставена во ликвидација.

Од Советот за стопанство на НО на Битолска околија, бр. 14536 од 24-[X]-1953 година. (186)

### РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од НО на Тиквешка околија бр. 5416/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 129-130, рег. бр. 65, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Панае П. Танчоров, со седиште во Неготино, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 27.

Предмет на работата на дуќанот е: пекарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панае П. Танчоров. (375)

На основа дозволата од ОНО—Куманово бр. 5239/46 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 70, рег. бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Цветан М. Петров, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан М. Петров. (363)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 11284/52 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 72, рег. бр. 72, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Селман Селмановски, со седиште во село Слупчане.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селман Селмановски. (364)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 491 од 21-I-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, рег. бр. 67, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Драгољуб Јованов Стефановиќ, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгољуб Јованов Стефановиќ. (365)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 731 од 22-I-1953 година е запишан во

регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 50, рег. бр. 50, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Кирил Илиев Заков, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Илиев Заков. (368)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 18709 од 10-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 678, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ташку Димов Мано, со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 115.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ташку Димов Мано. (432)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 17694 од 29-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 677, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Никола Лазаров Мизовски, со седиште во Битола, ул. „Цар Самоил“ бр. 32.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Лазаров Мизовски. (433)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 8310 од 28-II-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 675, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Васил Борисов Стојановски, со седиште во Битола, ул. „Александар Турунџов“ бр. 24.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Борисов Стојановски. (434)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 15247 од 8-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 674, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Милутин Смилев Тодоровски, со седиште во Битола, ул. „4 ноември“ бр. 27.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милутин Смилев Тодоровски. (435)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Битола бр. 17307 од 27-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 676, занаетчискиот дуќан под фирма: Леар Петар Сотиров Христовски, со седиште во Битола, ул. „Општинска“ бр. 135.

Предмет на работата на дуќанот е: леарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Сотиров Христовски. (436)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11608/58 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 204, рег. бр. 204, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Силјан Србинов Србиновски, со седиште во с. Слоешница.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Силјан Србинов Србиновски. (510)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11606/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 202, рег. бр. 202, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Најдо Кузманов Мегленовски, со седиште во с. Слоешница.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Најдо Кузманов Мегленовски. (511)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11546/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 201, рег. бр. 201, занаетчискиот дуќан под фирма: Бочвар Вељан Миленковски, со седиште во с. Слоешница.

Предмет на работата на дуќанот е: бочварски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вељан Миленковски. (512)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11510/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 200, рег. бр. 200, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Васил Дамев Стамболиевски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Дамев Стамболиевски. (513)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11435/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 199, рег. бр. 199, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Трајан Михајлов Наумовски, со седиште во с. Слоешница.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Михајлов Наумовски. (514)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11358/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 198, рег. бр. 198, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидари Георги Христов Ивановски, со седиште во с. Беранци.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Христов Ивановски. (515)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 11333/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 197, рег. бр. 197, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Трајко Марков Радевски, со седиште во с. Жван.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Марков Радевски. (516)

На основа дозволата од НО на Кичевска околија бр. 4460/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 133, рег. бр. 133, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Илија Колески, со седиште во Кичево, ул. „Челопечанец“ бр. 15.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Колески. (380)

На основа дозволата од НО на Кичевска околија бр. 4495/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и на работилници на страна 134, рег. бр. 134, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Мире Т. Настевски, со седиште во село Вранештица.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мире Т. Настевски. (381)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на град Скопје бр. 6724 од 4-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 659, рег. бр. 659, занаетчискиот дуќан под фирма: Механичарска работилница на Петар Јанев Павловски, со седиште во Скопје, ул. „Никола Вапцарев“ бр. 53.

Предмет на работата на дуќанот е: механичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Јанев Павловски. (408)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 6453 од 17-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 165, рег. бр. 165, занаетчискиот дуќан под фирма: Пекарница на Општинското угостителско претпријатие „Унап“, со седиште во Демир Хисар.

Предмет на работата на дуќанот е: пекарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува работоводителот Коста Ристев Стевановски. (358)

На основа дозволата од НО на Градската општина — Титов Велес бр. 3008 од 31-I-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 353, рег. бр. 347, занаетчискиот дуќан под фирма: Гребнар Борис Тодоров Станчев, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 17.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на грени.



Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Борис Тодоров Станчев (405)

На основа дозволата од НО на Кумановска око-лија бр. 2911 од 23-II-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 59, рег. бр. 59, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Зекир Еминов Демировски, со седиште во с. Никуштак.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Зекир Еминов Демировски. (460)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гостиварска околија бр. 6297/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 334, занает-чисткиот дуќан под фирма: Опанчар Ислам Камилов Бала, со седиште во Гостивар, ул. „Димитар Влахов“ бр. 18.

Предмет на работата на дуќанот е: опанчарски изработки.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Ислам Камилов Бала. (501)

На основа дозволата од НО на Кичевска око-лија бр. 9180 од 25-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 22, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Пушкар Лале Анѓелески, со седиште во с. Орланци.

Предмет на работата на дуќанот е: пушкарски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Лале Анѓелески. (482)

На основа дозволата на НО на Кичевска око-лија бр. 9176 од 25-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 29, рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Славе С. Милевски, со седиште во Кичево, ул. „15 ноември“ бр. 48.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски изработки и услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Славе С. Милевски.

На основа дозволата на НО на Тиквешка око-лија бр. 8630/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 131—132, рег. бр. 66, занаетчискиот дуќан под фир-ма: Кондурација Никола Томов Петров, со се-диште во Неготино, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 27.

Предмет на работата на дуќанот е: кондура-циски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Никола Томов Петров. (437)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 4918 од 14-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 68, рег. бр. 68, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Сабри Алиов Јашаров, со седиште во Кра-тово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Сабри Алиов Јашаров. (455)

На основа дозволата од НО на Кумановска око-лија бр. 4846 од 14-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 73, рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Кракер-сода на Александар Коцев Хара-лампиев, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: производство и продажба на кракер и сода.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Алек-сандар Коцев Харалампиев. (456)

На основа дозволата од НО на Кумановска око-лија бр. 16611 од 25-XII-1952 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 47, рег. бр. 47, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Казим Османов Зековски, со се-диште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Казим Османов Зековски. (457)

На основа дозволата од НО на Кумановска око-лија бр. 2566 од 24-II-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 62, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Фаик Ејупов Пајазити, со седиште во с. Никуштак.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Фаик Ејупов Пајазити. (459)

На основа дозволата од ОНО — Кратово бр. 19154 од 30-XII-1950 година е запишан во региста-рот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 84, рег. бр. 84, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јордан Петков Белков, со се-диште во с. Крилатица.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-ски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Јордан Петков Белков. (409)

На основа дозволата од НО на Кумановска око-лија бр. 6955 од 20-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 87, рег. бр. 87, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ибраим А. Рамадани, со се-диште во с. Слупчане.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичар-ски услуги.

Фирмата Ке ја потпишува сопственикот Ибра-им А. Рамадани. (427)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр.8861 од 10-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-ници на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Глигор Тодоров Иванов, со се-диште во с. Шлегово.

Предмет на работата на дуќанот е: налбатски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор Тодоров Иванов. (429)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 115 од 30-X-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 74, рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Александар С. Крстиќ, со седиште во с. Старо Нагоричане.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар С. Крстиќ. (430)

На основа дозволата од ОНО — Куманово бр. 19042 од 18-I-1950 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 85, рег. бр. 85, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мемед Мустафов Мустаковски, со седиште во с. Вакаф.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мемед Мустафов Мустаковски. (431)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 13551 од 2-IX-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 269, рег. бр. 269, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Вељан Кузманов Кочовски, со седиште во с. Бабино.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вељан Кузманов Кочовски. (619)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 13549 од 2-IX-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 268, рег. бр. 268, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Арсо Солев Радевски, со седиште во с. Бабино.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арсо Солев Радевски. (620)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 13355 од 31-VIII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 265, рег. бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: Методија Спиrow Кочовски, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: варење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Спиrow Кочовски. (644)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 13298 од 29-VIII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 263, рег. бр. 263,

занаетчискиот дуќан под фирма: Ставре Спасов Василевски, со седиште во с. Сладуево.

Предмет на работата на дуќанот е: варење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ставре Спасов Василевски. (646)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 13326 од 29-VIII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 264, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: Јован Спасов Станоевски, со седиште во с. Велушина.

Предмет на работата на дуќанот е: варење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Спасов Станоевски. (647)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 12779 од 18-VIII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 274, рег. бр. 274, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидарски дуќан на Селанската работна задруга „Пелистерско езеро“, со седиште во с. Дихово.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува раководителот Васил Павловски. (614)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 12779 од 18-VIII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 245, рег. бр. 245, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ристо Бошев Тасевски, со седиште во с. Бистрица.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Бошев Тасевски. (665)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 12774 од 18-VIII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 244, рег. бр. 244, занаетчискиот дуќан под фирма: Диме Петров Даскалов, со седиште во с. Смилево.

Предмет на работата на дуќанот е: варење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме Петров Даскаловски. (666)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија бр. 12725 од 11-IX-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25, занаетчискиот дуќан под фирма: Молерска работилница „Мжедонија“ на Кочо Тодоров Штабе, со седиште во Крушево, ул. „Благо Целе“ бр. 40.

Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кочо Тодоров Штабе. (827)

На основа дозволата од ОНО — Прилеп бр. 1540 од 25-ХI-1945 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 26, рег. бр. 26, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јордан Иванов Талевски, со седиште во с. Клепач.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Иванов Талевски. (628)

На основа дозволата од Секретаријатот за стопанство на НО на Гостиварска околија бр. 5879/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 333, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Џемил Алилов Снопче, со седиште во Гостивар, ул. „Димитар Влахов“ бр. 33.

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемил Алилов Снопче. (499)

На основа дозволата од НО на Прилепска околија бр. 10376 од 25-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 24, рег. бр. 24, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројачка работилница „Солидност“ на Никола Минелов Миленковски, со седиште во Крушево, ул. „Илинденска“ бр. 105.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Минелов Миленковски. (433)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 9349 од 30-VII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 95, рег. бр. 95, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Спирко Боризов Апостоловски, со седиште во с. Шопско Рудари.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спирко Боризов Апостоловски. (571)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 9316 од 12-VIII-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 97, рег. бр. 97, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Игнат Иванов Краљевски, со седиште во с. Шопско Рудари.

Предмет на работата на дуќанот е: поткозување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Игнат Иванов Краљевски. (572)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 6420 од 20-V-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 92, рег. бр. 92, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Перо Георгиев Мартиновски, со седиште во с. Мглени.

Предмет на работата на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо Г. Мартиновски. (573)

На основа дозволата од НО на Тиквешка околија бр. 11147/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 135—136, рег. бр. 68, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Александар Р. Костадинов, со седиште во Негоино.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Р. Костадинов. (575)

На основа дозволата од НО на Тиквешка околија бр. 11325/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 133—134, рег. бр. 37, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Душко Г. Јованов, со седиште во Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душко Г. Јованов. (585)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 3352 од 24-II-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Јордан Златков Станисавлевиќ, со седиште во Мглени.

Предмет на работата на дуќанот е: валавичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Златков Станисавлевиќ. (458)

На основа дозволата на НО на Охридска околија бр. 11720/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 198, рег. бр. 198, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Алуш Казимов Абазовски, со седиште во село Вевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алуш Казимов Абазовски. (450)

На основа дозволата на НО на Охридска околија бр. 9484/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 199, рег. бр. 199, занаетчискиот дуќан под фирма: Поткивач Кемал Абдураман Бајрактар, со седиште во Струга, ул. „Горѓи Горгон“ бр. 24.

Предмет на работата на дуќанот е: поткивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемал Абдураман Бајрактар. (451)

На основа дозволата од НО на Гостиварска околија бр. 5725/52 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 326, занаетчискиот дуќан под

фирма, Бозација-слаткар Руфат Џемилов Деари, со седиште во село Добридол.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на боза и слатки.

Фермата ќе ја потпишува сопственикот Руфат Џемилов Деари. (314)

На основа дозволата од НО на Гостиварска околија бр. 6189/53 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 49, рег. бр. 328, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Салиреџеп Алимов Аталко, со седиште во Гостивар.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Салиреџеп Алимов Аталко. (376)

На основа дозволата од ОНО-Гостивар бр. 10977 од 18-I-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 271, рег. бр. 43, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Мухареми Халита Изет, со седиште во с. Пирок.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мухареми Изет. (378)

На основа дозволата од НО на Тиквешка околија бр. 4978/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 123-124, рег. бр. 62, занаетчискиот дуќан под фирма: Шапкар Блажо Крушков, ул. „Јазо Колишевски“ бр. 56.

Предмет на работата на дуќанот е: шапкарски услуги и производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо Крушков. (374)

На основа дозволата од НО на Кумановска околија бр. 732 од 22-I-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 51, рег. бр. 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Никола Викентиев Марков, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Викентиев Марков. (366)

На основа дозволата од ОНО-Куманово бр. 3232/46 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 66, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Михајло З. Митев, со седиште во Кратово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михајло З. Митев. (367)

На основа дозволата на НО на Охридска околија бр. 12823/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна

200, рег. бр. 200, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Нафис Сулејманов Сулче, со седиште во Струга.

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нафис Сулејманов Сулче. (452)

На основа дозволата на НО на Охридска околија бр. 7108/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 188, рег. бр. 188, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Шабан Мерсимоски, со седиште во Струга, ул. „Д. Грданоски“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Мерсимоски. (453)

На основа дозволата на НО на Охридска околија бр. 7469/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 185, рег. бр. 185, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Блаже Илиев Настоски, со седиште во с. Завој.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже Илиев Настоски. (454)

На основа дозволата од НО на Преспанска околија бр. 3484 од 14-VI-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 345, рег. бр. 173, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Бојан Ефтимов Стојановски, ул. „М. Тито“ бр. 37 — Ресен

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бојан Ефтимов Стојановски. (577)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Биголска околија бр. 13641 од 4-IX-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 271, рег. бр. 271, занаетчискиот дуќан под фирма: Горѓи Босев Папалевски, со седиште во с. Ѓавато.

Предмет на работата на дуќанот е: варење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Босев Папалевски. (617)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Битолска околија бр. 13553 од 2-IX-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 270, рег. бр. 270, занаетчискиот дуќан под фирма: Ристо Талев Кутлешовски, со седиште во с. Ново Змирново.

Предмет на работата на дуќанот е: варење на ракија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Талев Кутлешовски. (618)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните  
загубени документи:

### РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Оружен лист бр. 44, издаден од СВР—Струмица на Кечев Л. Коста, с. Водача—Струмичко.

Возачка дозвола бр. 407, издадена од Сосбраќајниот отсек—Скопје на Иван Меканџиски, Скопје. (2549)

Оружен лист под рег. бр. 132/51 г., издаден од ПВР—Крушево на Никола Божинов Ристески, с. Локвени—Прилепско. (2587)

Сообраќајна дозвола М-601—издадена од Сообраќајниот отсек—Скопје на Авто-транспорт при Електростопанство—Скопје (2612)

Возачки документ бр. 296, издаден од Сообраќајниот отсек—Скопје на Никола Божиновски — Скопје. (2613)

Свидетелство за положен калфински испит, издадено од Трудов оддел—Скопје на Панче Панковски—Скопје. (2614)

Свидетелство за завршен II клас учителска школа, издадено од Учителската школа во гр. Скопје през 1945/46 г. на Александра Сапронова—Скопје. (2615)

Индекс бр. 90, издаден од Правно-економскиот факултет во Скопје на Алексов М. Благоја, Скопје. (2617)

Дозвола за држење и носење на ловна пушка рег. бр. 135/, издадена од СВР—Кичево на Ванчо Никодинов Домазетовски, с. Цер-Кичевско (2618)

### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 5, серија бр. 020455, издадена од СВР—Прилеп на Тодор Николов Анастасов, ул. „78“ бр. 31—Скопје. (2590)

Лична карта рег. бр. 11373, серија бр. 0587383, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Мирче Божинов Блажевски, с. Глуво—Скопско. (2591)

Лична карта рег. бр. 2981, серија бр. 0578966, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Едип Алиев Камберов, с. Сингелич—Скопско. (2592)

Лична карта рег. бр. 13126, серија бр. 0589136, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Младен Додов Ливриник, с. Чучер—Скопско. (2593)

Лична карта рег. бр. 10264, серија бр. 0586274, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Јаворка (Милановиќ) Петровска, с. Мршевци—Скопско. (2594)

Лична карта рег. бр. 151, серија бр. 0579905, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Велко Стевков Глишкиниќ, с. Кучевиште—Скопско. (2595)

Лична карта рег. бр. 6347, серија бр. 0616816, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Даница Димовска, с. Избегово—Скопско. (2596)

Лична карта рег. бр. 7006, серија бр. 0018201, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Андреја Танчевски, с. Влаје — Скопско. (2597)

Лична карта рег. бр. 499, серија бр. 085899, издадена од ОВР на ОНО — Скопје на Димитри Горгиев Ваджаров, с. Стојковци — Скопско. (2598)

Лична карта рег. бр. 482, серија бр. 0613419, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Исен Исман Санти, с. Сарај — Скопско. (2599)

Лична карта рег. бр. 12, серија бр. 073620, издадена од ОВР—Горче Петров на Јусуф Абас Минерали, с. Радуша—Скопско. (2600)

Лична карта рег. бр. 345, серија бр. 0014152, издадена од ОВР—Скопје на Благоја Апостолов Пирковиќ, с. Кучувиште—Скопско. (2601)

Лична карта рег. бр. 12046, серија бр. 0588056, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Фејзула Алиевски, с. Г. Нерези—Скопско. (2602)

Лична карта рег. бр. 9317, серија бр. 0584827, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Миле Трајков Блажевски, с. Добри Дол—Скопско. (2603)

Лична карта рег. бр. 1523, серија бр. 00579062, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Благоуна Трајанова Ничевска, с. Таор—Скопско. (2604)

Лична карта рег. бр. 10616, серија бр. 0586626, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Садик Цавит Сејфуловски, с. Којнаре—Скопско. (2605)

Лична карта рег. бр. 2363, серија бр. 0784057, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Мехас Шазивар Фелеки, с. Арнакија—Скопско. (2606)

Лична карта рег. бр. 10731, серија бр. 0586741, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Али Идриз Цавидовски, с. Д. Којнари—Скопско. (2607)

Лична карта рег. бр. 18266, серија бр. 0594386, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Ружа Никола (Илиевска) Стојановска, с. Кучково—Скопско. (2608)

Лична карта рег. бр. 15517, серија бр. 0592037, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Љубе Филипов Јовановски, с. Сопишта—Скопско. (2609)

Лична карта рег. бр. 16222, серија бр. 0592742, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Исни Керимов Расимовски, с. Смесица—Скопско. (2610)

Лична карта рег. бр. 17654, серија бр. 0593774, издадена од ОВР на ОНО—Скопје на Стојо Митов Костадиновски, с. Н. Брезица — Скопско. (2625)

Лична карта рег. бр. 10916, серија бр. 0351426, издадена од ОВР на ОНО Т. Велес на Нако Митрев Костовски, с. Убого-Титоввелешко. (2551)

Лична карта рег. бр. 8873, серија бр. 0332483, издадена од ОВР на ОНО—Т. Велес на Трајко Василев Коцевски, ул. „Јован Алабак“. бр. 28 — Т. Велес. (2552)

Лична карта рег. бр. 15597, серија бр. 0677080, издадена од СВР — Тетово на Мино Младен Апостолоски, с. Ст. Село—Тетовско. (2553)

Лична карта рег. бр. 26994, серија бр. 0684741, издадена од СВР—Тетово на Цавдет Ештреф Азизи, с. Д. Палчиште—Тетовско. (2554)

Лична карта рег. бр. 2241, серија бр. 0781490, издадена од СВР—Тетово на Александар Михајлов Димовски, ул. „Вера Циривири—Трена“ бр. 26—Тетово. (2555)

Лична карта рег. бр. 7730, бр. 0665662, издадена од СВР—Тетово на Имер Али Алили, с. Желино—Тетовско. (2556)

Лична карта рег. бр. 12923, издадена од СВР—Покрац на Абедин Абдураман Ибраими, с. Камењане—Тетовско. (2557)

- Лична карта рег. бр. 1853, серија бр. 0698363, издадена од СВР—Гостивар на Хатип Бајрамов Мухареми, с. Бањица—Гостиварско. (2558)
- Лична карта рег. бр. 4959, серија бр. 0400469, издадена од ОВР — Св. Николе на Редеп Асан Мустафа, с. Каратманово—Титовско. (2560)
- Лична карта рег. бр. 9118, серија бр. 0792666, издадена од СВР—Тетово на Фаредин Мемедали Умери, ул. „Бр. Миладинови, бр. 161—Тетово. (2561)
- Лична карта рег. бр. 2131, серија бр. 0698641, издадена од СВР—Гостивар на Бајрам Харуна Бајрами, с. Пирок—Гостиварско. (2562)
- Лична карта рег. бр. 10971, серија бр. 0707481, издадена од СВР—Гостивар на Оломани Оломано Гари, с. Чегране—Гостиварско. (2563)
- Лична карта рег. бр. 2084, серија бр. 0454594, издадена од СВР—Струмица на Аљи Џафер Сулеманов, ул. „Охридска“ бр. 67—Струмица. (2564)
- Лична карта рег. бр. 14256, издадена од СВР—Кавадарци на Усин Аметов Зејнелов, с. Треник—Тиквешко. (2566)
- Лична карта рег. бр. 9752, серија бр. 0060539, издадена од СВР—Берово на Радој Ефтимов Механџиски, с. Русиново—Малешевско. (2567)
- Лична карта рег. бр. 10925, серија бр. 0387535, издадена од ОВР—Кочани на Стефан Димов Ангелов, с. Џишиново—Кочанско. (2568)
- Лична карта рег. бр. 1618, серија бр. 0121855, издадена од ОВР—Делчево на Икмет Али Абдулов, Делчево—Малешевско. (2569)
- Лична карта рег. бр. 4233, серија бр. 0125360, издадена од ОВР—Делчево на Мустафа Асанов Мемешов, с. Звезгор—Малешевско. (2570)
- Лична карта рег. бр. 4038, серија бр. 0125383, издадена од ОВР—Делчево на Усаин Мустафа Сулиманов, с. Габрово—Малешевско. (2571)
- Лична карта рег. бр. 8456, серија бр. 0116868, издадена од ОВР—Битола на Блаже Радевски, с. Црноец—Битолско. (2572)
- Лична карта рег. бр. 15579, издадена од ПВР—Прилеп на Стојан Колев Петровски, ул. „9 септември“ бр. 46—Прилеп. (2573)
- Лична карта рег. бр. 8580, серија бр. 0154069, издадена од ПВР—Прилеп на Ѓорѓија Јорданов Стефановски, ул. „Димо Димоски“, бр. 6—Прилеп. (2574)
- Лична карта рег. бр. 9182, издадена од ПВР—Кичево на Васка (Стефановска) Петроска, ул. „Кеј 9 септември“ бр. 46—Прилеп. (2575)
- Лична карта рег. бр. 7166, серија бр. 0187676, издадена од ПВР—Прилеп на Јунус Мехмедов Алијоски, с. Црнилиште—Прилепско. (2576)
- Лична карта рег. бр. 9067, серија бр. 0189477, издадена од ПВР—Прилеп на Душан Богев Николоски, с. Горно Село, Прилепско. (2577)
- Лична карта рег. бр. 5805, серија бр. 0014767, издадена од СВР—Скопје на Благоја Иванов Христоски, ул. „Сотка Цицидска“ бр. 8 — Прилеп. (2578)
- Лична карта рег. бр. 9775, серија бр. 0190285, издадена од ПВР—Прилеп на Крсте Велев Рујановски, с. Кривогаштани—Прилепско. (2579)
- Лична карта рег. бр. 6772, серија бр. 0527004, издадена од ОВР—Куманово на Јован Тосов Јовановски, ул. „Едвард Кардел“ бр. 8—Куманово. (2580)
- Лична карта рег. бр. 2553, серија бр. 0532231, издадена од СВР—Куманово на Веса Јаневска, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 88—Куманово. (2581)
- Лична карта рег. бр. 8385, серија бр. 0532520, издадена од СВР—Куманово на Раша Манџиќ, ул. „Јордан Николов“ бр. 3—Куманово. (2582)
- Лична карта рег. бр. 14207, серија бр. 0503101, издадена од СВР—Кавадарци на Зихни Асанов Вргов, с. Долни Дисан—Тиквешко. (2583)
- Лична карта рег. бр. 17243, серија бр. 0198047, издадена од ОВР—Прилеп на Ванѓелина Атанасова Тунеска, ул. „М. Тито“ бр. 257—Прилеп. (2584)
- Лична карта рег. бр. 1150, серија бр. 0245666, издадена од ПВР—Прилеп на Никола Божинов Ацески, с. Локвени—Прилепско. (2585)
- Лична карта рег. бр. 8154, серија „Р“ 0753175, издадена од СВР—Кичево на Камбер Шакиров Садикоски, с. Трап. Дол—Кичевско. (2586)
- Лична карта рег. бр. 741, серија бр. 0681635, издадена од СВР—Тетово на Алија Емурла Амет, с. Групчин—Тетовско. (2583)
- Лична карта рег. бр. 3681, серија бр. 0636191, издадена од СВР—ОНО Кр. Паланка на Стојчо Митров Колевски, с. Гиновци—Кривопапанечко. (2589)
- Лична карта рег. бр. 534, издадена од ОВР—Дебар на Јајо Мемед Крчишта, ул. „Амди Леш“ бр. 1—Дебар. (2619)
- Лична карта рег. бр. 19366, серија бр. 0680271, издадена од СВР—Тетово на Иван Милутин Крстевски, с. Д. Палчиште—Тетовско. (2620)
- Лична карта рег. бр. 17448, серија бр. 0022981, издадена од ПВР —Охрид на Медија Бајрамов Мемешовски, с. Лабунште—Охридско. (2621)
- Лична карта рег. бр. 3375, серија бр. 0036388, издадена од ПВР—Струга на Цавид Исав Иљазовски, ул. „Петре Рафто“ бр. 25—Струга. (2622)
- Лична карта рег. бр. 5236, серија бр. 0477791, издадена од СВР—Струмица на Димитар Петар Клесовски, с. Моноспитово—Струмичко. (2623)
- Лична карта рег. бр. 435, серија „Р“ 0474395, издадена од СВР—Струмица на Никола Андон Трајков, с. Белстино—Струмичко. (2624)
- Лична карта рег. бр. 18334, серија бр. 0714944, издадена од ПВР—Гостивар на Мицаит Јакупа Кадри, с. Неготин—Гостиварско. (2626)
- Лична карта рег. бр. 8164, серија бр. 0041475, издадена од ПВР—Струга на Љубе Петров Пејчиновски, с. Јабланица—Охридско. (2627)
- Лична карта рег. бр. 3959, серија бр. 0228569, издадена од СВР—Охрид на Јордан Методијев Кочевски, с. Велгошти—Охридско. (2628)
- Лична карта рег. бр. 7238, серија бр. 0383948, издадена од СВР—Кочани на Никола Ефтимов Димитров, ул. „М. Тито“ бр. 55—Кочани. (2629)
- Лична карта рег. бр. 21, серија бр. 0645031, издадена од СВР—Кратово на Ружа Салтирова Андонова, ул. „М. Тито“ бр. 55—Кочани. (2630)
- Лична карта рег. бр. 8650, серија бр. 0041361, издадена од СВР—Струга на Стојан Ефто Вранишковски, Градилиште „Бетон“ — Штип. (2631)

- Лична карта рег. бр. 581, серија „Р“ 0725054, издадена од СВР—Брод на Рамис Алимов Саитовски, с. Преглово—Кичевско. (2632)
- Лична карта рег. бр. 4738, серија бр. 0345248, издадена од ОВР на ОНО—Т. Велес на Јонус Мустафов Велулов, с. Виничани—Титоввелешко. (2633)
- Лична карта рег. бр. 2241, серија бр. 0107251, издадена од СВР—Дебар на Асен Зендо Насуфовски, с. Вранештица—Дебарско. (2634)
- Лична карта рег. бр. 10857, серија бр. 0499289, издадена од СВР—Кавадарци на Станоја Танчев Стошиќ, с. Сирково—Тиквешко. (2635)
- Лична карта рег. бр. 6645, серија бр. 0333055, издадена од ОВР—Титов Велес на Киро Костов Стефанов, ул. „Бл. Абрашов“ бр. 21—Титов Велес. (2636)
- Лична карта рег. бр. 2401, серија „Р“ 0646906, издадена од ПВР—Кратово на Драган Милн Шапкалиски, Кратово—Кумановско. (2638)
- Лична карта рег. бр. 1262, серија бр. 0662331, издадена од СВР—Тетово на Рамиз Алија Амети, с. Раковец—Тетовско. (2639)
- Лична карта рег. бр. 54701, серија бр. 0038930, издадена од ПВР—Скопје на Зубер Алит Осман, ул. „126“ бр. 21—Скопје. (2246)
- Лична карта рег. бр. 57058, серија бр. 0043389, издадена од ПВР—Скопје на Тодорка Аце Стојковска Панчева, ул. „Перо Тошев“ бр. 51—Скопје. (2641)
- Лична карта рег. бр. 9177, серија бр. 0004121, издадена од ПВР—Скопје на Назмие Шукри Салиева, ф-ка „Пролетер“ — циглана—Скопје. (2642)
- Лична карта рег. бр. 10030, серија бр. 0008072, издадена од СВР на ГНО—Скопје на Димитар Ѓорѓев Санту, ул. „Илинденска“ бр. 37—Скопје. (2643)
- Лична карта рег. бр. 54240, серија бр. 0039399, издадена од ПВР—Скопје на Милан Анастас Перчинов, ул. „125“ бр. 145—Скопје. (2644)
- Лична карта рег. бр. 4178, серија бр. 0018911, издадена од ПВР—Скопје на Азир Садри Неџмедин, ул. „375“ бр. 42—Скопје. (2645)
- Лична карта рег. бр. 57214, серија бр. 0047942, издадена од ПВР—Скопје на Томе Славе Коцевски, ул. „93“ бр. 34—Скопје. (2646)
- Лична карта рег. бр. 26580, серија бр. 0021101, издадена од ПВР—Скопје на Радомир Димков Трајковски, ул. „180“ бр. 23—Скопје. (2647)
- Лична карта рег. бр. 50723, серија бр. 0035735, издадена од ПВР—Скопје на Цветко Јовев Илиевски, ул. „127“ бр. 3—Скопје. (2648)
- Лична карта рег. бр. 3869, серија бр. 0003390, издадена од ПВР—Скопје на Аница Перко (Паркачева) Курчиева, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 16—Скопје. (2649)
- Лична карта рег. бр. 78000, серија бр. 0054529, издадена од ПВР—Скопје на Бекир Мемед Еминовски, ул. „151 бис“ бр. 1—Скопје. (2650)
- Лична карта рег. бр. 5138, серија бр. 008283, издадена од СВР—Скопје на Стеван Блажев Стефановски, ул. „Васил Главинов“ бр. 14—Скопје. (2651)
- Лична карта рег. бр. 52609, серија бр. 0038180, издадена од ПВР—Скопје на Ангелина Панчева Крстева, ул. „11 март“ бр. 21—Скопје. (2652)
- Лична карта рег. бр. 56361, серија бр. 0042909, издадена од СВР—Скопје на Борис Томов Петковски, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 1—Скопје. (2653)
- Лична карта рег. бр. 64639, серија бр. 0071316, издадена од ПВР—Скопје на Рамадан Исмаил Рашидов, ул. „377“ бр. 4—Скопје. (2654)
- Лична карта рег. бр. 9745, серија бр. 0007778, издадена од СВР—Скопје на Ариф Јашаров Арифовиќ, Градска економија „Тафталице“ — Скопје. (2655)
- Лична карта рег. бр. 1156, серија бр. 087533, издадена од СВР—Скопје на Троида Стојан (Тренова) Купова, ул. „Мичурин“ II згр. 11 стан—Скопје. (2656)
- Лична карта рег. бр. 827, серија бр. 0208742, издадена од ОВР—Охрид на Димитри Анастас Скопаков, ул. „Г. Прличев“ бр. 18—Охрид. (2657)
- Лична карта рег. бр. 10950, серија бр. 10950, издадена од ОВР—Струга на Муарем Ариф Осман, с. Корошишта—Охридско. (2658)
- Лична карта рег. бр. 14582, серија бр. 0503312, издадена од СВР—Кавадарци на Перо Тодев Манев, с. Рибарци—Тиквешко. (2659)
- Лична карта рег. бр. 6289, серија бр. 0497517, издадена од СВР—Кавадарци на Махмут Мустафов Марков, с. Ваташа—Тиквешко. (2650)
- Лична карта рег. бр. 16009, серија бр. 0678182, издадена од СВР—Тетово на Бекир Рамадан Реџеџи, с. Нераште—Тетовско. (2661)
- Лична карта рег. бр. 2315, издадена од ПВР—Брод на Менсур Мемедов Сулејмановски, ул. „1 мај“ бр. 45—Битола. (2662)
- Лична карта рег. бр. 6409, издадена од ПВР—Радовиш на Ибраим Сулиманов Ибраимов, с. Бучим—Струмица. (2663)
- Лична карта рег. бр. 194, серија бр. 0100904, издадена од СВР—Гостивар на Мирвет Мегдинов Таири, с. Нивиште—Гостиварско. (2664)
- Лична карта рег. бр. 19307, серија бр. 0715917, издадена од СВР—Гостивар на Осман Јонуза Алили, с. Падалиште—Гостиварско. (2665)
- Лична карта рег. бр. 1548, серија бр. 0530429, издадена од СВР—Куманово на Спасо Радев Петлорски, ул. „Г. Апостолски“ бр. 8—Куманово. (2666)
- Лична карта рег. бр. 18538, серија бр. 0651508, издадена од СВР—Куманово на Славко Милев Лазаревски, с. Мл. Нагоричане—Кумановско. (2667)
- Лична карта рег. бр. 6069, серија бр. 0526554, издадена од СВР—Куманово на Тале Младеновска, ул. „Кл. Охридски“ бр. 13—Куманово. (2668)
- Лична карта рег. бр. 4628, серија бр. 0069318, издадена од СВР—Гевгелија на Јован Петков Кајтазов, ул. „Лена Ковачева“ бр. 6—Гевгелија. (2669)
- Лична карта рег. бр. 2084, серија бр. 0430594, издадена од СВР—Гевгелија на Божидар Михајла Зориќ, с. Јосифово—Гевгелиско. (2670)
- Лична карта рег. бр. 11225, серија бр. 0755856, издадена од СВР — Кичево на Рада Миме Стефановска, ул. „27 март“ бр. 1 Скопје. (2716)

## ЛИКВИДАЦИЈА

Со решение на Градскиот собор и Соборот на производителите на Народниот одбор на град Скопје, бр. 5958 од 21-X-1953 година Градското народно претпријатие „Месо-риба“ — Скопје, е ставено во ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок ќе се смета за исправна книговодствената состојба на претпријатието и никакви рекламации по овој рок не ќе се признаваат, а побарувањата ќе се наплатуваат по пат на арбитража.

Издадените полномокија на купците од „Месо-риба“ не важат.

Сите уплати ќе се вршат во полза на чек. с/ка 804-Т-89 на име Ликвидациона комисија на Градското народно претпријатие „Месо-риба“ — Скопје.

Од Ликвидационата комисија  
(268)

Лична карта рег. бр. 15745, серија „Р“ 0759776, издадена од СВР — Кичево на Мирко Сандев Штерјоски, с. Белица — Кичевско. (2543)

Лична карта рег. бр. 4284, серија бр. 0748802, издадена од СВР — Кичево на Стојан Мирчев Лазаровски, с. Карбуница — Кичевско. (2544)

Лична карта рег. бр. 7524, серија бр. 0667331, издадена од СВР — Тетово на Љатив Јусуф Исени, с. Г. Речица — Тетовско. (2545)

Лична карта рег. бр. 211, серија бр. 0491023, издадена од СВР — Тиквешка околија на Миса Димо (Ристова) Самарџиева, с. Сопот — Тиквешко. (2546)

Лична карта рег. бр. 17140, серија бр. 0535785, издадена од СВР — Куманово на Трајан Киров Илиевски, с. Маврови Ханови — ХЦМ — Гостивар. (2547)

Лична карта рег. бр. 1148, серија бр. 0633658, издадена од СВР — Кр. Паланка на Трајан Јорданов Соколов, с. Мождивњак — Кривопаланачко.

Лична карта рег. бр. 25196, серија бр. 0684135, издадена од СВР—Тетово на Ремзи Реџеп Реџеми, с. Ларце—Тетовско. (2618)

Лична карта рег. бр. 880, серија бр. 0079232, издадена од СВР—Струмица на Цветан Стејанов Грозданов, с. Смоларе—Струмичко. (2672)

Лична карта рег. бр. 11132, серија бр. 0043843, издадена од ПВР—Струга на Баута Мазламов Лебит, с. Велешта—Охридско. (2673)

Лична карта рег. бр. 5261, серија бр. 0295036, издадена од ПВР—Штип на Сенка Лавчин, ул. „М. Тито“ бр. 58—Штип. (2674)

Лична карта рег. бр. 3432, серија бр. 0461342, издадена од ОВР—Св. Николе на Јусуе Ајредини Демущева Салиева, с. Дорфулија—Титоввелешко. (2675)

Лична карта рег. бр. 11095, серија бр. 0671132, издадена од СВР—Тетово на Зилбеар Алил Османи, с. М. Речица—Тетовско. (2676)

Лична карта рег. бр. 11234, серија бр. 0671004, издадена од СВР—Тетово на Саит Незир Шабаши, с. Бозовце—Тетовско. (2677)

Лична карта рег. бр. 7133, серија бр. 0039844, издадена од ОВР—Струга на Дуко Јане Јаноски, с. Брчево—Охридско. (2678)

Лична карта рег. бр. 11565, серија бр. 0708075, издадена од СВР—Гостивар на Рамис Хакика Сејфулаи, с. Пирок—Гостиварско. (2679)

Лична карта рег. бр. 20928, серија бр. 0717538, издадена од СВР—Гостивар на Реџеп Вејсела Билали, с. Калиште—Гостиварско. (2680)

Лична карта рег. бр. 8674, серија бр. 0073019, издадена од СВР—Гевгелија на Анка Петрева Урдинова, с. Бојковци—Гевгелиско. (2681)

Лична карта рег. бр. 12328, серија бр. 0388938, издадена од СВР—Кочани на Драган Радомироз Јаневски, с. Винаца—Кочанско. (2682)

Лична карта рег. бр. 10413, серија бр. 0527617, издадена од СВР—Куманово на Милутин Панко Трајковски, ул. „Иван Гошњак“ бр. 38—Куманово.

Лична карта рег. бр. 2531, серија бр. 0478710, издадена од СВР—Струмица на Мане Ангелов Кљеповски, с. Костурено—Струмичко. (2684)

Лична карта рег. бр. 795, серија бр. 0453269, издадена од СВР—Струмица на Петар Илија Стојанов, ул. „Охридска“ бр. 65—Струмица. (2685)

Лична карта рег. бр. 6649, серија бр. 0751168, издадена од СВР—Кичево на Асан Алијов Арифовски, с. Длап. Дол. Кичевско. (2686)

Лична карта рег. бр. 9776, серија бр. 0754297, издадена од СВР—Кичево на Трајан Стојков Цавировски, с. Цер—Кичевско. (2687)

Лична карта рег. бр. 5870, серија бр. 2750147, издадена од СВР—Шабац на Сандре Игњатовски, с. Печково—Гостиварско. (2688)

Лична карта рег. бр. 7869, серија бр. 0384479, издадена од СВР—Кочани на Усеин Асанов Цемаилов, с. Винаца—Кочанско (2689)

Лична карта рег. бр. 1902, серија бр. 0490984, издадена од СВР—Кавадарци на Горе Ефремов Ѓорчев, с. Бегниште—Тиквешко. (2690)

Лична карта рег. бр. 10659, серија бр. 0707169, издадена од СВР—Гостивар на Селам Садика Мемети, с. Неготино—Гостиварско. (2691)

Лична карта рег. бр. 2997, серија бр. 0784633, издадена од СВР—Тетово на Милица А. Аврамовска, ул. „Питу Гуле“ бр. 2—Тетово. (

## СОДРЖИНА

Страна

148. Упатство за условите за здобивање стручна спрема и за полагање стручни испити за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила 381